




USAID
ОД АМЕРИКАНСКИОТ НАРОД



ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ НА ОПШТИНА БИТОЛА ЗА 2023 ГОДИНА



Овој документ е подготвен во рамки на Проектот на УСАИД за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите, со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД).



ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ НА ОПШТИНА БИТОЛА

Овој документ е подготвен во рамки на Проектот на УСАИД за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите, со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД).

СОДРЖИНА

Зошто граѓански буџет? _____	3
КОИ СЕ НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ОПШТИНАТА? _____	4
ШТО Е ОПШТИНСКИ БУЏЕТ И ОД ШТО СЕ СОСТОИ? _____	4
КОИ СЕ БУЏЕТСКИТЕ АКТИВНОСТИ КОИ ГИ РЕАЛИЗИРА НАШАТА ОПШТИНА? _	5
КАКО ОПШТИНАТА ГИ ПРИБИРА ОПШТИНСКИТЕ ПРИХОДИ? _____	5
КОИ СЕ КЛУЧНИТЕ ИЗВОРИ НА ОПШТИНСКИТЕ ПРИХОДИ? _____	6
КОЛКУ ДАНОЧНИ ПРИХОДИ ПЛАНИРА ДА СОБЕРЕ ОПШТИНАТА? _____	8
ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ - ВАЖЕН СОПСТВЕН ОПШТИНСКИ ПРИХОД _____	9
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ _____	9
КОЈА Е УЛОГАТА НА ТРАНСФЕРИТЕ ОД ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ -ДОТАЦИИТЕ? _____	10
КАДЕ И КАКО СЕ ТРОШАТ ОПШТИНСКИТЕ ПАРИ? _____	12
КОЛКУ ПЛАНИРА ДА ПОТРОШИ ОПШТИНАТА ЗА СЕКОЈА ОДДЕЛНА НАДЛЕЖНОСТ/ПРОГРАМА - УСЛУГА ЗА ГРАЃАНИТЕ ? _____	13
ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ОПШТИНАТА ПО ГЛАВА НА ЖИТЕЛ _____	19
КАКО СЕ РЕАЛИЗИРА ОПШТИНСКИОТ БУЏЕТ? _____	20
КЛУЧНИ БУЏЕТСКИ ДОКУМЕНТИ - како можат граѓаните да ја следат реализацијата на општинскиот буџет ? _____	22

ЗОШТО ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ?

- ✓ Информирање на граѓаните за тоа како се собираат општинските приходи и како се трошат општинските средства.
- ✓ Едукација на граѓаните за клучните термини, принципи и начела поврзани со општинскиот буџет и локалните финансии.
- ✓ Зголемување на свесноста на граѓаните за нивната улога во буџетскиот процес на локално ниво.
- ✓ Поттикнување на поголема активност и учество на граѓаните во процесите на планирање и реализација на општинскиот буџет.
- ✓ Запознавање на граѓаните со донесениот БУЏЕТ ЗА 2023 год. и неговите основни карактеристики - структура – кои се и колкави се општинските приходи и каде општината планира да ги потроши јавните ресурси.

КОИ СЕ НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ОПШТИНАТА?

- Урбанистичко (урбано и рурално) планирање
- Заштита на животната средина и природата
- Локален економски развој
- Комунални дејности
- Култура
- Спорт и рекреација
- Социјална заштита и заштита на децата
- Образование
- Здравствена заштита
- Заштита и спасување
- Противпожарна заштита
- Надзор над вршењето на работи од нејзина надлежност
- Други надлежности определени со закон.

ШТО Е ОПШТИНСКИ БУЏЕТ И ОД ШТО СЕ СОСТОИ?

Буџетот на единицата на локалната самоуправа претставува годишен план на приходи, други приливи и одобрени средства и ги вклучува основниот буџет, буџетот на дотации, буџетот на донации, буџетот на заеми и буџетот на самофинансирачки активности. Буџетот на локалната самоуправа ги демонстрира вредностите и приоритетите на локалната самоуправа. Буџетирањето и техниките на финансиското планирање се клучни елементи во одржувањето на фискалниот интегритет на локалната самоуправа.

Приходи	Расходи
<ul style="list-style-type: none"> - Даночни приходи - Неданочни приходи - Капитални приходи - Трансфери и донации - Задолжување во земјата - Задолжување во странство 	<ul style="list-style-type: none"> - Плати и надоместоци - Резерви и недефинирани расходи - Стоки и услуги - Камати - Субвенции и трансфери - Социјални бенефиции - Капитални расходи - Отплата на главнина

КОИ СЕ БУЏЕТСКИТЕ АКТИВНОСТИ КОИ ГИ РЕАЛИЗИРА НАШАТА ОПШТИНА?

При подготовка на Буџетот на Општина Битола за 2023 год. активно учество зедеа граѓаните на Општина Битола преку организирање на 4-ри буџетски форуми. Исто така граѓаните зедеа учество преку бројни предлози кои ги даваа при посетата на населените места од страна на Градоначалникот и општинската администрација.

КАКО ОПШТИНАТА ГИ ПРИБИРА ОПШТИНСКИТЕ ПРИХОДИ?

Ефикасното обезбедување и собирање на општинските приходи се основа за обезбедувањето на потребните јавни добра и услуги на граѓаните на општината. Оттука во продолжение се претставени (нивната висина, процент на учество) основниот буџет на општината и дополнителните главни “потоци” на приливи во општинскиот буџет – сопствени приходи, дотации – централна власт, донации, задолжување итн.


БУЏЕТ НА ОПШТИНИТЕ е годишен план на приходи, други приливи и одобрени средства и ги вклучува основниот буџет, буџетот на дотации, буџетот на донации, буџетот на заеми и буџетот на самофинансирачки активности. Додека ОСНОВЕН БУЏЕТ на општината е годишен план на приходи, други приливи и одобрени средства со буџетот за финансирање на основните надлежности на општината. ДОТАЦИЈА преставува трансфер од Буџетот на Република Северна Македонија и буџетите на фондовите до буџетот на општината. Донација се строго наменски средства од донатори врз основа

на склучен договор. Самофинансирачки активности се годишни приходи на буџетските корисници кои се дополнителни на нивните основни законски активности.

Табела 1. Приходи на општината (во денари и структура во %)

Приходна сметка	Износ (денари)	Структура на приходите (во %)
Основен буџет на општините	920.913.579	44
Донации	87.613.662	4
Самофинансирачки активности	105.642.400	5
Дотации	985.529.000	47
Вкупни приходи	2.099.698.641	100

Графикон 1. Структура на општинските приходи по видови сметки (во %)



КОИ СЕ КЛУЧНИТЕ ИЗВОРИ НА ОПШТИНСКИТЕ ПРИХОДИ?

ОПШТИНСКИТЕ ПРИХОДИТЕ во буџетот се даноците и други задолжителни плаќања, кои се утврдени со закон, приливите што произлегува од сопственост на средства (камата, дивиденда, закупнина и слично), надомест за дадени добра или услуги, подароци, донации, спонзорства, субвенции и трансфери. Од посебна важност се СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ НА ПРИХОДИ на општината кои вклучуваат локални даноци, локални такси и локални надоместоци, приходи од сопственост на општината, самопридонес, парични казни, донации и други приходи утврдени со закон.

Во продолжение се прикажани клучните извори на приходи кои општината планира да ги обезбеди во 2023 година.

Највисок износ на приходи ќе се обезбедат од даноци од специфични услуги 48%, додека исто така соодветен износ на приходи ќе се обезбедат и од данок на имот со 38% или 189.250.000 денари. Во структурата на клучните приходи најголемо учество заземаат Трансферите и донациите со 64%, додека даночните приходи учествуваат со 24%, неданочните приходи со 7%, а капиталните приходи со 6%.

Табела 2. Клучни приходи на општината согласно економската класификација (износ во денари и структура во %)

Вид на приход	Износ (денари)	Учество во вкупните приходи (во %)
Даночни приходи	495.824.445	24
Неданочни приходи	140.527.374	7
Капитални приходи	118.050.000	6
Трансфери и донации	1.345.296.822	64
Вкупно	2.099.698.641	100

Графикон 2. Структура на приходи на општина според економската класификација (во %)



КОЛКУ ДАНОЧНИ ПРИХОДИ ПЛАНИРА ДА СОБЕРЕ ОПШТИНАТА?

Даночните приходи се основен и најзначаен дел од сопствените приходи на општината, оттука во продолжение Ви претставуваме колкави износи на даночни приходи планира да собере општината во следната година. Исто така е претставена структурата која покажува кои даночни приходи е планирано да имаат најголем удел во општинските приходи.

Табела 3. Клучни даночни приходи на општината (износ во денари и структура во %)

Вид на даночни приходи	Износ (денари)	Учество во даночните приходи (во %)
Надоместок за уредување на градежно земјиште	80.000.000	20
Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление	110.000.000	27
Данок на промет на недвижности	80.000.000	20
Данок на имот од физички лица	65.000.000	16
Данок на имот од правни лица	35.000.000	9
Персонален данок на доход	31.010.000	8
Данок на наследство и подарок	9.000.000	2
Вкупно	410.010.000	100

Најмногу **даночни приходи** општината планира да обезбеди од комунална такса за користење и одржување на јавно осветление, додека најмало учество во даночните приходи зафаќаат данокот на наследство и подарок и персоналниот данок на доход.

Графикон 3. Даночни приходи на Општина Битола (во %)



ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ - ВАЖЕН СОПСТВЕН ОПШТИНСКИ ПРИХОД

Даноците на имот се еден од најважните сопствени извори на приходи на општината. Планираната структура за 2023 година на посебните видови на Даноци на имот е прикажана во продолжение.

Највисока пропорција на приходи зафаќа данокот на имот со 53% учество во вкупната вредност од даноците на имот.

Графикон 4. Структура на даноците на имот во вкупните приходи по основ данок на имот на Општина Битола по видови (во %)



НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ

Неданочните приходи кои планира да ги собере општината во 2023 година се прикажани во продолжение. Најголем износ на неданочни приходи треба да бидат обезбедени од такси и надоместоци со 69%, додека најниска пропорција се очекува кај приходите од глоби, судски и административни такси со 3%.

Табела 4. Видови неданочни приходи (износ во денари и структура во %)


Вид на неданочни приходи	Износ	Учество во вкупните неданочни приходи (во %)
Глоби, судски и административни такси	4.000.000	3
Такси и надоместоци	96.614.755	69
Приходи од закупнина на општински имот	12.009.000	9
Други неданочни приходи	27.903.619	20
Вкупно	140.527.374	100

Графикон 5. Видови неданочни приходи (структура во %)



КОЈА Е УЛОГАТА НА ТРАНСФЕРИТЕ ОД ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ - ДОТАЦИИТЕ?

Вредноста на главните видови на трансфери од централната власт е прикажана во продолжение. Највисок износ на трансфери е планиран за Блок дотации во износ од 985.529.000, додека пак, планираниот износ од трансферот од ДДВ изнесува 137.708.368, а за капитални трансфери нема планирано средства.




Блок дотациите за пренесени надлежности од централната власт се најзначајниот износ на трансфери кој го добива општината и со кој во значаен дел се финансираат

пренесените надлежности за **образование, култура и социјална заштита**. Во продолжение е прикажана распределбата на овие Блок дотации по различни намени. **Најголем износ од блок дотациите** се однесуваат за основно образование и учествуваат во структурата со 51%, додека најнизок износ на блок дотации се забележуваат за култура во износ од 12.715.000 со учество од 1% во вкупните блок дотации.

Табела 5. Намена на блок дотациите и наменските дотации на општина по одделни надлежности (износ во денари и структура во %)

Намена на блок дотацијата	Износ	Учество во вкупните трансфери од централна власт (во %)
Култура	12,715,000	1
Основно образование	506,998,000	51
Средно образование	309,000,000	31
Детски градинки	117,924,000	12
Домови за стари лица	19,092,000	2
Противпожарна заштита	19,800,000	2
Вкупно	985,529,000	100

Графикон 7. Структура на блок дотациите и наменските дотации по надлежности во Општина Битола(во %)



КАДЕ И КАКО СЕ ТРОШАТ ОПШТИНСКИТЕ ПАРИ?

Табела 6. Расходи на општините по економска класификација

Расход на сметка	Износ (во ден.)	Структура (во%)
Плати и надоместоци	981794157	47
Резерви и недефинирани расходи	1700000	0.1
Стоки и услуги	502044913	24
Каматни плаќања	50000	0.002
Субвенции и трансфери	128586405	6
Социјални бенефиции	4500000	0.2
Капитални расходи	466523166	22
Отплата на главнина	14500000	1
Вкупно расходи	2099698641	100

Особено е важно каде и како се трошат локалните ресурси. Локалните расходи се директно поврзани со обезбедувањето на потребните добра и услуги на граѓаните – затоа нивната структура и начин на распределба е особено важно да бидат транспарентно преставени. Во продолжение се преставени **клучните расходи на општината за 2023 година.**

Во наредниот период најголем износ на **расходи ќе се потрошат за плати и надоместоци во износ од 981.794.157 ден., односно 47% од структурата на вкупните расходи, понатаму стоки и услуги со 24%, субвенции и трансфери со 6% и др трошоци.**

Најнизок износ на расходи општината издвојува за отплата на главнина, со 1% учество во вкупните расходи на Општина Битола.

Во 2023 година капиталните расходи е предвидено да изнесуваат 466.523.166 денари, односно да учествуваат со 22% во структурата на вкупните расходи. Најголем дел од капиталните расходи се планирани за реализирање на проекти за изградба и реконструкција на улици и патишта, изградба и реконструкција на водоводни мрежи, изградба и реконструкција на канализации и изградба и реконструкција на други објекти, изградба и реконструкција на капацитети од енергетиката и други.

Графикон 8. Структура на расходи на Општина Битола по економска класификација (во %)



КОЛКУ ПЛАНИРА ДА ПОТРОШИ ОПШТИНАТА ЗА СЕКОЈА ОДДЕЛНА НАДЛЕЖНОСТ/ПРОГРАМА - УСЛУГА ЗА ГРАЃАНИТЕ ?

Во продолжение се претставени клучните планирани програми на општинските средства по секоја од надлежностите – услугите кои треба да ги добијат граѓаните.

Највисок износ на расходите од општинската сметка за издвојува за образование во износ од 899.812.445 денари, додека најнизок износ е издвоено за родова еднаквост со 1.500.000 денари.

Табела 7. Вкупни расходи на Општина Битола по одделни надлежности (во денари и структура во %)

Вкупни расходи на општините по одделни надлежности	Износ (во ден.)	Учество во вкупните расходи (во %)
А - Совет на општина	19835000	1
Д - Градоначалник	11256000	1
Е - Општинска администрација	211286991	10
Ф - Урбано планирање	7000000	0.3
Г - Локален економски развој	57969528	3
Ј - Комунални дејност	461216351	22
К - Култура	63433587	3
Л - Спорт и рекреација	78018332	4
Н - Образование	899812445	43
Р - Заштита на животна средина	13461000	1
В - Социјална заштита и заштита на деца	240084407	11
Њ - Противпожарна заштита	34825000	2
Џ - Родова еднаквост	1500000	0.1
Вкупно	2099698641	100

Расходите кои се одделуваат за **општинската администрација** се во износ од 211.286.991 денари, истите се наменети за плати на вработените во општинската администрација, комунални услуги, канцелариски материјали, тековно одржување и др. трошоци.

Табела 8. Расходи по програми по надлежност - Општинска администрација (во денари и структура во %)

Општинска администрација	Износ	Учество во вкупните расходи од оваа надлежност (во %)
ЕО - Општинска администрација	190475000	90
ЕА - Капитални трошоци на општината	20811991	10
Вкупно	211286991	100

Вкупните расходи кои се наменети за работата на **Градоначалникот изнесуваат 11.256.000 денари** и истите во себе вклучуваат плати и надоместоци на градоначалникот, тековна резерва на градоначалник, трансфери, трошоци за месна самоуправа и др.

Графикон 9. Расходи по програми по надлежност
- Градоначалник со две програми



Во расходите за програмите по надлежност на **урбанизам и урбанистичко планирање** највисок износ се издвојува за урбанистичко планирање каде што се планирани/издвоени 7.000.000 денари, кои што имаат за цел за изработка на ГУП на Општина Битола и ДУП за село и вон населено место.

Табела 9. Расходи по програми по надлежност - Урбанизам/урбанистичко планирање
(износ во денари и структура во %)

Урбанистичко планирање	Износ	Учество во вкупните расходи од оваа надлежност
Ф1 - Урбанстичко планирање	7000000	100
Вкупно	7000000	100

Расходите издвоени за **комунални услуги** во износ од 461.216.351 денари, имаат за цел да ги помогнат активностите како:

- одржување на урбана опрема,
- снабдување со вода, одведување и пречистување на отпадни води,
- одржување јавна чистота и јавно зеленило,
- одржување и заштита на локалните патишта, улици и регулирање на режим на сообраќајот,
- изградба на јавно осветлување,
- изградба на простори за паркирање,
- изградба на систем за водоснабдување,

- паркови и зеленило, урбана опрема итн.

Табела 10. Расходи по програми по надлежност - Комунални дејности (износ во денари и структура во %)

Комунални услуги	Износ	Учество во вкупните расходи од оваа надлежност (во %)
J2-Одведување и пречистување на отпадни води	900000	0.20
J3-Јавно осветлување	53220512	11.54
J4-Јавна чистота	18000000	3.90
J5-Јавен локален превоз на патници	699770	0.15
J6-Одржување и заштита на локалните патишта, улици и регулирање на режим на сообраќајот	26608688	5.77
J7-Одржување и користење на паркови и зеленило	24000000	5.20
J8-Други комунални услуги	7000000	1.52
JA-Изградба на јавно осветлување	11398903	2.47
JD-Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	144704609	31.37
JF-Изградба на сообраќајна сигнализација	4780115	1.04
JG-Изградба на системи за водоснабдување	16754572	3.63
JI-Изградба на систем за одведување, прочистување на отпадни води	25898208	5.62
JL-Други комунални услуги (капитални расходи)	127250974	27.59
Вкупно	461216351	100.00

Во расходите за **заштита на животната средина** на Општина Битола преовладуваат расходите за заштита на животна средина и природа и тоа за зачувување и унапредување на здравјето, животната и работната средина, како и за заштита од заразни болести.


Графикон 10. Расходи по програми по надлежност – Заштита на животна средина (во денари и %)



Во програмите за **локален економски развој** преовладуваат издатоци за проекти за поддршка за ЛЕР во износ од 29.744.856 денари.

Преку оваа програма се планира: поддршка на проекти и кофинансирање во соработка со Центарот за развој на пелагонискиот регион, стратегија со ЛЕСС, соработка за локален волонтерски совет и совет за млади, проект за почиста Битола, и реализација на проектите Креирање на можности за работа на сите, ОКР-СРЦ, Бенефит и др.

Графикон 11. Расходи по програми по надлежност – Локален економски развој (денари)



Во поглед на средствата кои се планираат за реализација на активности од **културата** истите е планирано да се распределат на активности - поврзани со културни манифестации ,поддршка на локалната Јавна установа КИЦ и Зоолошката градина од Општина Битола.


Табела 11. Расходи по програми/ надлежност – Култура (учество во ден. и %)

Култура	Вредност (во ден.)	Учество на расходите (во%)
К3-Музејска и кинеточна дејност	25573587	40.3
К4-Културни манифестации и творештво	14800000	23.3
КА-Капитални расходи во култура	23060000	36.4
Вкупно	63433587	100

Расходите за **спорт и рекреација** во прв ред се наменети за:

Доградба на стадионот под Тумбе кафе, изградба на мултифункционален спортски комплекс и поставување на урбана опрема за спортско рекреативни активности во износ од 40.118.332 денари, издвојување средства за спортските клубови и финансиско потпомагање на талентирани спортисти и спортски настани во износ од 37.900.000.

Графикон 12. Расходи по програми по надлежност – Спорт и рекреација (учество во %)



Во расходите за **образование** преовладуваат трошоците за основно образование кои зафаќаат околу 63% и за средно образование со 37% . Ваквите расходи имаат за цел да овозможат редовно функционирање на основните и средните училишта.

Од вкупните расходи за образование на општината таа извојува од сопствениот буџет 39.406.951 ден. или 4,4% од вкупниот буџет за образование.

Табела 12. Расходи по програми по надлежност – Образование

Образование	Износ (во ден.)	Структура (во %)
H1-Основно образование	564184495	63
H2-Средно образование	329433500	37
HA-Основно образование (капитални расходи)	3220500	0.4
HB-Средно образование(капитални расходи)	2973950	0.3
Вкупно	899812445	100

Табела 13. Расходи по програми по надлежност – Социјална заштита

Социјална заштита	Износ (во ден.)	Структура (во %)
V1-Детски градинки	165663000	85
VA-Социјална заштита и заштита на деца (капитални трошоци)	30329407	15
Вкупно	195992407	100


Расходите кои се одделуваат за **родовата еднаквост** се во износ од 1.500.000 денари, што изнесува 100% од вкупниот буџет распределен во програмата за еднакви можности.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ОПШТИНАТА ПО ГЛАВА НА ЖИТЕЛ

Во 2023 година приходите по глава на жител во Општина Битола ќе изнесуваат 24.655 денари, што претставува пад од 9 % во однос на нивниот износ во 2022 година.

Во 2022 година расходите по глава на изнесуваат 26.766 денари што претставува пораст од 6% во однос на претходната година.

Графикон 13. Приходи на општината во 2023 по глава на жител (во денари)



КАКО СЕ РЕАЛИЗИРА ОПШТИНСКИОТ БУЏЕТ?


Реализацијата на **општинскиот буџет** е важен индикатор кој е поврзан со остварување на планираните приходи и расходи во изминатиот период. Исто така ја покажува **очекуваната реализација/трендот на реализација на општинските буџети**.

Во продолжение е прикажана реализацијата на **основниот (сопствениот) буџет** на општината и **вкупниот буџет на општината** и на страната на **приходите** и на страната на **расходите**.

Реализацијата на сопствените приходи во период 2018-2022 година забележува **нагорен тренд**.



Вкупните приходи на Општина Битола во 2022 година изнесувале 1.870.048.740 денари истите бележат раст на реализацијата од 12 п.п (кај основниот буџет раст од дури 20 п.п) во споредба со реализацијата во 2021 година.

Графикон 14. Планирани и реализирани вкупни приходи и приходи од основниот буџет за период 2018-2022 година (во денари и структура во %)



Реализацијата на **вкупните расходи на Општина Битола** во 2022 година изнесува 82% истите бележат раст на реализацијата од 12 **процентни поени** во однос на реализацијата во 2021 година.

Графикон 15. Планирани и реализирани вкупни расходи и расходи од основниот буџет за период 2018-2022 година (во денари и структура во %)



КЛУЧНИ БУЏЕТСКИ ДОКУМЕНТИ - како можат граѓаните да ја следат реализацијата на општинскиот буџет ?

Кои се клучни буџетски документи?

- **Буџетскиот календар** ги дефинира роковите за планирање на општинскиот буџет, каде што се опфатени сите **активности** поврзани со подготвување на буџетот, извршување на буџетот низ финансиските извештаи или следење на извршувањето на буџетот од општинската администрација.
- **Буџетскиот циркулар** ги содржи инструкциите за изработка предлог-буџет од страна на буџетските корисници и го доставува Министерството за финансии.
- **Предлог-буџетот** е подготвен од страна на градоначалникот (општинската администрација) во кој се планираат годишните приходи и годишните расходи и кој треба да биде одобрен од страна на советот на општината.
- **Предлогот на планот на програмите за развој** ги содржи среднорочните проекции на одобрените средства по одделни буџетски програми и потпрограми, годините во кои тие ќе се реализираат и изворите на финансирање, односно буџетите.
- **Буџетот** е акт на локалната власт со кој се планираат годишните приходи и други приливи и се одобруваат годишните расходи и други одливи на државата или на општината.
- **Месечните извештаи** ги содржат податоците за вкупните тековно-оперативни и капиталните приходи и расходи за претходниот месец за коишто се однесува извештајниот период.
- **Кварталниот извештај K1** ги содржи податоците за вкупните тековно-оперативни и капиталните приходи и расходи за претходните три месеци за коишто се однесува извештајниот период, согласно со економската класификација на приходи и расходи по сметки и збирно.
- **Кварталниот извештај K2** ги содржи податоците за сите неподмирени обврски, како и за неподмирените обврски по видови и по ставки, со состојба на последниот ден од претходниот квартал.
- **Кварталниот извештај K3** ги содржи податоците за задолжување и информациите за промените на состојбата на секое задолжување во претходниот квартал, како и промените на состојбата на издадените гаранции и податоци за долгот на јавните претпријатија кои се основани од општините.
- **Полугодишниот извештај** ги содржи податоците за вкупните тековно-оперативни и за капиталните приходи и расходи за претходните шест месеци за коишто се однесува извештајниот период.
- **Годишниот извештај** ги содржи податоците за вкупните тековно-оперативни и капиталните приходи и расходи, за една година за кои се однесува извештајниот период.